

**МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи
на 31 декември 2007
и Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Биланс на успех	3
Биланс на состојба	4
Извештај за промените во акционерската главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 27

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиските извештаи (стр. 3 до 27) на Македонска берза на хартии од вредност АД, Скопје (во понатамошниот текст “Берзата”), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2007 година и билансот на успех, извештајот за промени во акционерската главнина и извештајот за парични текови за годината која што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведувања на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката за ризикот од евентуално погрешните прикажувања во финансиските извештаи настанати како резултат на измама или грешки. Во вршењето на проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Берзата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Берзата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ (продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Македонска берза на хартии од вредност АД, Скопје на ден 31 декември 2007 година, како и резултатите од работењето, промените во акционерската главнина и паричните текови за годината која што тогаш завршува во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Дилоит ДООЕЛ

Лидија Нануш
Директор

Биљана Настеска
Овластен ревизор

Скопје
7 февруари 2008 година

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

БИЛАНС НА УСПЕХ

Година што завршува на 31 декември 2007

(во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи	5	336,478	164,826
Трошоци од деловното работење			
Трошоци за надоместоци и провизии	6	(47,452)	(31,812)
Персонални трошоци	7	(21,600)	(20,453)
Закупнина		(1,786)	(2,236)
Трошоци за маркетинг и репрезентација		(2,604)	(2,737)
Трошоци за амортизација		(2,017)	(1,519)
Трошоци за сомнителни и спорни побарувања, нето	16а	(208)	(540)
Други трошоци	8	<u>(10,561)</u>	<u>(8,720)</u>
Добивка од оперативно работење		250,250	96,809
Нето финансиски приходи	9	<u>11,391</u>	<u>6,173</u>
Добивка пред оданочување		261,641	102,982
Данок на добивка	10	<u>(32,389)</u>	<u>(16,134)</u>
Нето добивка		<u>229,252</u>	<u>86,848</u>
Заработувачка по акција (во денари)	11	<u>127,805</u>	<u>62,212</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2007
(во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	12	88,197	2,592
Нематеријални средства	12	1,362	570
		<u>89,559</u>	<u>3,162</u>
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	13	2,044	1,159
Пласмани во банки	14	223,335	88,001
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	15	65,625	62,559
Побарувања од купувачи	16	11,853	13,896
Други побарувања	17	357	559
		<u>303,214</u>	<u>166,174</u>
Вкупно средства		<u>392,773</u>	<u>169,336</u>
Акционерска главнина			
Уплатен капитал	18	103,498	51,652
Задолжителни резерви		28,449	10,407
Акумулирана добивка		229,252	86,848
Вкупно акционерска главнина		<u>361,199</u>	<u>148,907</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	19	4,005	3,265
Останати тековни обврски	20	27,569	17,164
Вкупно тековни обврски		<u>31,574</u>	<u>20,429</u>
Вкупно акционерска главнина и обврски		<u>392,773</u>	<u>169,336</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од страна на раководството на Берзата на 1 февруари 2008 година и ќе бидат предложени за прифаќање од страна на Одборот на директори.

Одобрено од,

Иван Штериов
 Главен извршен директор

Елена Јакимовска Петровска
 Извршен директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
Година што завршува на 31 декември 2007
(во илјади денари)

	<u>Уплатен капитал</u>	<u>Задолжител. резерви</u>	<u>Акумул. добивка</u>	<u>Вкупно</u>
Состојба на 1 јануари 2006	38,240	8,642	22,157	69,039
Распределба на добивката од 2005 година	13,414	1,763	(15,177)	-
Дивиденди	-	-	(6,980)	(6,980)
Усогласување со регистрација во трговски регистар	(2)	2	-	-
Добивка од тековната година	-	-	86,848	86,848
Состојба на 31 декември 2006	51,652	10,407	86,848	148,907
Распределба на добивката од 2006 година	51,846	18,042	(69,888)	-
Дивиденди	-	-	(13,960)	(13,960)
Останато	-	-	(3,000)	(3,000)
Добивка од тековната година	-	-	229,252	229,252
Состојба на 31 декември 2007	<u>103,498</u>	<u>28,449</u>	<u>229,252</u>	<u>361,199</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2007
(во илјади денари)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	261,641	102,982
<i>Усогласувања за:</i>		
Амортизација	2,017	1,519
Сметководствена вредност на отпишани основни средства	-	29
Загуби поради оштетување и ненаплативост	208	540
Приходи по основ на камати	(11,356)	(6,054)
Трошоци на Одборот на директори и Извршните директори	6,084	6,643
	<u>258,594</u>	<u>105,659</u>
Намалување/(зголемување на побарувања од купувачи и други побарувања	2,646	(4,903)
(Намалување)/зголемување на обврски кон добавувачи и други обврски	(15,850)	(6,515)
Платен данок на добивка	(11,478)	(4,785)
Други исплати	(3,000)	-
<i>Нето пари обезбедени од оперативни активности</i>	<u>230,912</u>	<u>89,456</u>
Парични текови од инвестициони активности		
Наплатени камати	10,747	6,054
Набавка на недвижности и опрема	(88,414)	(1,296)
<i>Нето пари обезбедени од инвестициони активности</i>	<u>(77,667)</u>	<u>4,758</u>
Парични текови од финансиски активности		
Платени дивиденди	(13,960)	(6,980)
<i>Нето пари користени за финансиски активности</i>	<u>(13,960)</u>	<u>(6,980)</u>
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти	139,285	87,234
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	151,719	64,485
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	<u>291,004</u>	<u>151,719</u>
Парите и паричните еквиваленти вклучуваат:		
Пари и сметки во домашни банки (Белешка 13)	2,044	1,159
Пласмани во банки (Белешка 14)	223,335	88,001
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање (Белешка 15)	65,625	62,559
	<u>291,004</u>	<u>151,719</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

1. ОСНОВАЊЕ И АКТИВНОСТИ

Македонска берза на хартии од вредност АД, Скопје (во понатамошниот текст “Берзата”) е регистрирана во Македонија во 1995 година како акционерско друштво. Берзата ги извршува своите активности во согласност со одредбите од Законот за хартии од вредност и Законот за трговски друштва, со дозвола бр. 00-49/1 од 25 август 1995 година издадена од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија како берза на хартии од вредност.

Основните активности на Берзата се следните:

- организирање и тргување со хартии од вредност;
- организирање и одржување на информационите системи на тргување со хартии од вредност на Берзата;
- котирање на хартиите од вредност со кои се тргува на Берзата;
- овозможување, утврдување и порамнување на реализирани трансакции со хартии од вредност;
- објавување информации за работењето на Берзата.

Овластени учесници на Берзата кои може да тргуваат со хартии од вредност се брокерските куќи и банки. Секоја членка мора да има лиценца за тргување со хартии од вредност издадена од Комисијата за хартии од вредност. На 31 декември 2007 година вкупниот број на овластени членки на Берзата изнесува 22, од кои 16 се брокерски куќи и 6 банки.

Комисијата за хартии од вредност врши надзор и контрола на работата на Берзата и нејзините членки вклучени во дејности поврзани со хартии од вредност.

Започнувајќи од 15 ноември 2005 година, во согласност со Закон за хартии од вредност (Службен Весник на Република Македонија бр. 95/2005 и 25/2007), акционери на Берзата може да бидат сите домашни и странски правни и физички лица. Учеството на секој акционер во акционерскиот капитал на Берзата не треба да надминува 10% од вкупниот број акции. Минималниот потребен капитал изнесува 500,000 евра. Берзата е во согласност со Законот за хартии од вредност во врска со барањата за акционерскиот капитал.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ

2.1 Основи за подготовка и презентирање на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во сите материјални аспекти во согласност со стандардите и толкувањата одобрени од страна на Комитетот на меѓународни сметководствени стандарди, кои што се сега усвоени како Меѓународни стандарди за финансиско известување (МСФИ). Овие стандарди и толкувања беа претходно познати како Меѓународни сметководствени стандарди (МСС).

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на Берзата користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските како и обелоденување на потенцијалните побарувања и обврски на датумот на подготовка на финансиските извештаи како и на приходите и расходите во текот на периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се базирани на информациите расположиви на датумот на подготовка на финансиските извештаи и идните фактички резултати би можеле да се разликуваат од овие проценки.

Тековните и споредбените податоци се изразени во илјади денари, освен доколку е поинаку наведено.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ (продолжение)

2.2 Стандарди и толкувања во примена во тековниот период

Во тековната година, Берзата го усвои МСФИ 7 *Финансиски инструменти: Обелоденување*. Овој стандард се применува за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2007 година со соодветна примена на измената и кај *МСС 1 Презентација на финансиските извештаи*.

Резултат од усвојувањето на МСФИ 7 и МСС 1 е проширување на обелоденувањата кои ги содржат овие финансиски извештаи во поглед на финансиските инструменти и управувањето со капиталот на Берзата.

Во тековниот период, од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување беа издадени четири нови толкувања: *КТМФИ 7 Примена на пристапот на корекција согласно МСС 29 Финансиско известување во хиперинфлаторни економии*; *КТМФИ 8 Делокруг на МСФИ 2*; *КТМФИ 9 Преоценување на вградените деривативи*; и *КТМФИ 10 Периодично финансиско известување и Оштетување*. Примената на овие толкувања не предизвика промена во сметководствената политика на Берзата.

2.3 Стандарди и толкувања кои сеуште не се во примена

На денот на одобрување на овие финансиски извештаи издадени се следните Стандарди и толкувања кои сеуште не се во примена:

- *МСС 1 (Ревидиран) Презентација на финансиските извештаи* (применлив за сметководствените периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- *МСС 23 (Ревидиран) Трошоци за позајмување* (применлив за сметководствените периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- *МСФИ 8 Сегменти на работење* (применлив за сметководствените периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- *МСФИ 3 (Ревидиран) Деловни комбинации* и *МСС 27 (Изменет) Консолидирани и единечни финансиски извештаи* (применлив за сметководствените периоди кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- *КТМФИ 13 Програми за лојалност на потрошувачите* (применлив за сметководствените периоди кои започнуваат на или по 1 јули 2008 година);
- *КТМФИ 11 МСФИ 2: Трансакции со сопствени акции и акции на групацијата* (применлив од 1 март 2007 година);
- *Измени и дополнувања на МСФИ 2 Плаќања врз основа на поседување акции – Утврдување на условите и откажувањата* (применлив за сметководствените периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- *Измени и дополнувања на МСС 32 Финансиски инструменти: Презентација и МСС 1 Презентација на финансиски извештаи - Откупливи финансиски инструменти и обврски кои произлегуваат при ликвидација* (применлив за сметководствените периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- *КТМФИ 12 Услуги за договори за концесии* (применлив од 1 јануари 2008 година);
- *КТМФИ 14 МСС 19 – Ограничувања на средствата за бенефиции на вработените, барањата за минимално инвестирање и нивната взаемна поврзаност* (применлив од 1 јануари 2008 година).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ (продолжение)

2.3 Стандарди и толкувања кои сеуште не се во примена (продолжение)

Директорите сметаат дека сите горенаведени стандарди и толкувања ќе бидат применети во финансиските извештаи на Берзата за периодите кои започнуваат на 1 јануари 2008 година (за толкувањата) и на 1 јануари 2009 година (за стандардите), со исклучок на МСФИ 3 (ревизиран) и МСС 27 (изменет) за кои раководството очекува да бидат применливи за периодите кои започнуваат на 1 јули 2009 година. Раководството смета дека примената на сите горенаведени стандарди и толкувања нема да има материјално влијание врз финансиските извештаи на Берзата во периодот на нивната почетна примена.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи и расходи

Приходите и расходите, како и другите оперативни приходи и расходи се признаваат на пресметковна основа. Приходите од надоместоци и провизии, во најголемиот дел се состојат од приходи од тргување, котирање, прием во членство, такса за комуникација и такса за користење на БЕСТ системот и надоместокот за Берза-Нет, а се признаваат кога се заработени.

Износите на членарините и надоместоците за учество во електронскиот систем на тргување се регулирани со Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза, кој е одобрен од Комисијата за хартии од вредност. Врз основа на донесените одлуки сите членки се ослободени од плаќање на таксата за комуникација од страна на Одборот на директори на Берзата.

Македонска берза АД Скопје е обврзана да и исплати на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија 20% од приходите, што ги остварува Берзата по основ на трансакциона провизија.

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Македонија на датумот на извршување на трансакцијата.

Средствата и обврските искажани во странска валута се преведуваат во денари на датумот на билансот на состојба со употреба на официјалниот курс на Народна банка на Република Македонија на тој датум.

Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во извештајот за работењето во периодот во кој настануваат.

3.3 Недвижности, опрема и нематеријални средства

Недвижностите, опремата и нематеријалните средства се евидентираат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Почетното признавање на опремата и нематеријалните средства ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци, други давачки при набавката кои се без право на враќање и сите други трошоци кои се прават со цел основното средство да се стави во работна состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3 Недвижности, опрема и нематеријални средства (продолжение)

Амортизацијата се базира на набавната вредност од крајот на минатата година и набавната вредност на новонабавените средства во текот на годината, и се пресметува според пропорционалниот метод користејќи ги пропишаните годишни минимални стапки, со цел да се алоцира трошокот на основното средство во текот на проценетиот век на употреба како што следи:

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Градежни објекти	2.5%	-
Компјутери	25%	25%
Опрема	20%	20%
Нематеријални средства	20% - 25%	20% - 25%

Кога амортизираните средства се ставаат во употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната ревалоризирана набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат како оперативни приходи односно оперативни трошоци.

3.4 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања

Соодветна исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се прави како што е предвидено со сметководствените политики на Берзата, усвоени на седницата на Одборот на директори одржана на 26 декември 2005 година, за да го одрази намалувањето на вредноста на побарувањата поради објективни докази дека финансиските средства можеби се со намалена вредност.

Раководството прави процена на секој биланс на состојба за старосната структура на побарувањата со цел да ги идентификува оние побарувања каде постојат потешкотии во наплатата. Сите побарувања кои се постари од една година се отпишуваат 100%. Доколку извршните членови имаат сомневање во наплатата на побарувањата до една година се доставува предлог до Одборот на директори за нивно отпишување.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти за потребите на подготовка на Извештајот за парични текови, вклучуваат пари и сметки во домашни банки, пласмани во банки со доспеаност до три месеци и државни записи со доспеаност до три месеци.

3.6 Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се финансиски средства кои носат фиксен приход и за кои Берзата има намера и способност да ги чува до доспевање. Портфолиото на овие вложувања се состои од државни краткорочни записи издадени од страна на Владата на Република Македонија. Вредноста на овие записи се мери според амортизираната набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Оданочување

Данокот на добивка се пресметува во согласност со законските одредби на Република Македонија врз основа на добивката или прикажаната загуба во Билансот на успех составен во согласност со Македонската фискална регулатива. Пресметката на месечната аконтација на данокот на добивка се плаќа однапред како што е определено од даночните органи. Крајниот данок на добивка од 12% се плаќа врз основа на прикажаната годишна добивка во Билансот на успех подготвен според законската регулатива.

Одложениот данок на добивка е евидентиран со примена на методот на обврска за времените разлики кои произлегуваат од даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност за целите на финансиското известување. Во моментот, одобрените даночни стапки се користат за одредување на одложениот данок на добивка.

Одложена даночна обврска се признава за сите временни разлики освен ако не произлегуваат од почетното признавање на средството или обврската кои во моментот на нивното настанување немале никакво влијание на финансиската добивка, ниту пак на добивката (загубата) која е предмет на оданочување.

Одложено даночно средство се признава за сите временни разлики кои претставуваат одбитна ставка и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка, која ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат времените разлики како одбитна ставка, освен доколку одложените даночни средства произлегуваат од иницијалното евидентирање на средствата или обврските настанати во трансакции кои во моментот на нивното настанување немале никакво влијание на финансиската добивка, ниту пак на добивката (загубата) која е предмет на оданочување.

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

4.1 Управување со ризикот на капиталот

Берзата управува со капиталот како би се осигурило дека Берзата ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите.

Структурата на капиталот на Берзата се состои од акционерски капитал, задолжителни резерви и акумулирана добивка.

4.1.1 Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Берзата на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2007 и 2006 година е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември	
	2007	2006
Позајмици	-	-
Акционерска главнина (Белешка 18)	361,199	148,907
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.1 Управување со ризикот на капиталот (продолжение)

4.1.2 Минимален износ на основната главнина на Берзата

Според Член 75 од Законот за хартии од вредност Берзата во секое време мора да одржува основна главнина во износ од најмалку 500,000 евра, при што износот на основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на акционерите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од Берзата. На 31 декември 2007 година основната главнина на Берзата изнесува 1,695,029 евра.

4.2 Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	
	31 декември	2006
	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Финансиски средства		
Пласмани во банки и финансиски средства кои се чуваат до доспевање	288,960	150,560
Пари и парични еквиваленти и побарувања	<u>14,254</u>	<u>15,614</u>
	<u>303,214</u>	<u>166,174</u>
Финансиски обврски		
Финансиски обврски	<u>31,574</u>	<u>20,429</u>
	<u>31,574</u>	<u>20,429</u>

4.3 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносни ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Берзата на овие ризици. Берзата не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија

4.4 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Берзата е изложена првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Берзата на пазарните ризици или начинот на кој Берзата управува или го мери ризикот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.5 Управување со девизиот ризик

Берзата е изложена на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства кои се деноминирани во странска валута. Берзата не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Македонија. Според проценките на раководството на Берзата, пазарниот ризик поврзан со можните флукуации на странските валути нема значајно влијание во финансиското работење на Берзата, од причина што трансакциите изразени во странска валута се незначајни во вкупното работење на Берзата.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Берзата деноминирани во странски валути на датумот на известување е како што следи:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2007	31 декември 2006	31 декември 2007	31 декември 2006
ЕУР	196	79	-	-
	<u>196</u>	<u>79</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

4.5.1 Анализа на сензитивноста на странски валути

Берзата е единствено изложена на еврото. Следната табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 10%. Негативен износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, но со обратен предзнак, а износите прикажани подолу би биле позитивни.

	Во илјади денари 31 декември	
	2007	2006
Добивка	(20)	(8)
Капитал	-	-

4.6 Управување со каматниот ризик

Берзата е изложена на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Берзата управува со овој ризик преку одржување на соодветен однос помеѓу финансиските средства со фиксна и со променлива каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.6 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември	
	2007	2006
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Пари и парични еквиваленти	212	81
- Побарувања од купувачи	11,853	13,896
- Други побарувања	357	559
	<u>12,422</u>	<u>14,536</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
- Државни записи	65,625	62,559
	<u>65,625</u>	<u>62,559</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
- Пари и парични еквиваленти	1,832	1,078
- Пласмани во банки	223,335	88,001
	<u>225,167</u>	<u>89,079</u>
	<u>303,214</u>	<u>166,174</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	4,005	3,265
- Останати тековни обврски	27,569	17,164
	<u>31,574</u>	<u>20,429</u>

4.6.1 Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Берзата на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.6 Управување со каматниот ризик (продолжение)

4.6.1 Анализа на сензитивноста на каматни стапки (продолжение)

Доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2 процентни поени, а сите други варијабли непроменети, добивката на Берзата за годината што завршува на 31 декември 2007 би била повисока, односно пониска, за 4,467 илјади денари (2006: 1,760 илјади денари). Осетливоста на Берзата на ризикот од промена на каматните стапки е зголемена за годината која завршува на 31 декември 2007 година како резултат на зголемувањето на пласманите во банки, кои носат варијабилна каматна стапка.

4.7 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски губитоци за Берзата. Берзата нема значајна концентрација на кредитниот ризик. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите. Побарувањата на Берзата не се обезбедени со било какви меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2007 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	11,613	-	11,613
Доспеани но не исправени побарувања	240	-	240
Доспеани и исправени побарувања	<u>3,793</u>	<u>(3,793)</u>	<u>-</u>
	<u>15,646</u>	<u>(3,793)</u>	<u>11,853</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2006 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	13,475	-	13,475
Доспеани но не исправени побарувања	421	-	421
Доспеани и исправени побарувања	<u>3,685</u>	<u>(3,685)</u>	<u>-</u>
	<u>17,581</u>	<u>(3,685)</u>	<u>13,896</u>

4.7.1 Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во износ од 11,613 илјади денари (2006: 13,475 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на провизии за тргување на берза кои потекнуваат од 31 декември 2007 и 2006 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 7 дена по датумот на фактурирањето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.7 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

4.7.2 Доспеани но неисправени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неисправените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2007 и 2006 е како што следи:

	Во илјади денари 31 декември	
	2007	2006
до 30 дена	-	40
од 31 до 90 дена	-	-
од 91 до 180 дена	40	381
од 181 до 365 дена	200	-
Над 365 дена	-	-
	<u>240</u>	<u>421</u>

4.8 Управување со ликвидносниот ризик

4.8.1 Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели се изготвени врз основа на недисконтирана договорна доспеаност на финансиските средства, вклучувајќи ја и каматата која ќе биде заработена на овие средства.

Доспеаност на финансиските средства

	Просечна пондерирана ефективна каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци од 1 година	Од 1-5 години	Во илјади денари 31 декември 2007	
						Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	0%	12,422	-	-	-	-	12,422
Со променлива каматна стапка	5.41%	79,532	147,537	-	-	-	227,069
Со фиксна каматна стапка	5.16%	-	66,000	-	-	-	66,000
		<u>91,954</u>	<u>213,537</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>305,491</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.8 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

4.8.1 Табели за ликвидносен и каматносен ризик (продолжение)

Доспеаност на финансиските средства (продолжение)

	Просечна пондерирана ефективна каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци од 1 година	Од 1-5 години	Во илјади денари 31 декември 2006	
						Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	0%	15,614	-	-	-	-	15,614
Со променлива каматна стапка	5.91%	28,425	61,616	-	-	-	90,041
Со фиксна каматна стапка	6.29%	20,000	43,000	-	-	-	63,000
		<u>64,039</u>	<u>104,616</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>168,655</u>

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на недериватните финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Доспеаност на финансиските обврски

	Просечна пондерирана ефективна каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци од 1 година	Од 1-5 години	Во илјади денари 31 декември 2007	
						Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	0%	11,058	20,516	-	-	-	31,574
		<u>11,058</u>	<u>20,516</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,574</u>

	Просечна пондерирана ефективна каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци од 1 година	Од 1-5 години	Во илјади денари 31 декември 2006	
						Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	0%	8,652	11,777	-	-	-	20,429
		<u>8,652</u>	<u>11,777</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,429</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.9 Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските инструменти е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од дилерите за слични инструменти.

4.9.1 Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2007 и 2006 година:

	31 декември 2007		Во илјади денари 31 декември 2006	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
- Пари и парични еквиваленти	2,044	2,044	1,159	1,159
- Пласмани во банки	223,335	223,335	88,001	88,001
- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	65,625	65,627	62,559	62,573
- Побарувања од купувачи	11,853	11,853	13,896	13,896
- Други побарувања	357	357	559	559
	<u>303,214</u>	<u>303,216</u>	<u>166,174</u>	<u>166,188</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи	4,005	4,005	3,265	3,265
Останати тековни обврски	<u>27,569</u>	<u>27,569</u>	<u>17,164</u>	<u>17,164</u>
	<u>31,574</u>	<u>31,574</u>	<u>20,429</u>	<u>20,429</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.9 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

4.9.2 Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Берзата ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

5. ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2007	2006
Провизија и надоместоци	330,889	163,751
Приходи од донации	215	-
Други приходи	5,374	1,075
	<u>336,478</u>	<u>164,826</u>

Приходите од надоместоци и провизии во износ од 330,889 илјади денари (2006: 163,751 илјади денари) главно се состојат од приходи од тргување на берзата во износ од 323,978 илјади денари (2006: 158,252 илјади денари), приходи од прием во членство, котирање и надомести за пристап во електронскиот систем за тргување на Берзата.

Надоместоците и провизиите се пресметани по стандардни стапки применети на вредноста на секоја склучена продажба или набавка, во зависност од обемот и видот на трансакцијата.

6. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИЗИИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2007	2006
Провизија на Комисијата за хартии од вредност	47,219	31,650
Други надоместоци	233	162
	<u>47,452</u>	<u>31,812</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

6. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИЗИИ (продолжение)

Берзата е законски обврзана да и префрли на Комисијата за хартии од вредност 20% од приходите по основ на провизии заработени од секоја трансакција (“Службен весник” на Република Македонија бр. 23/2001, 76/2006 и 127/2007). Со Одлука на Уставен суд на Република Македонија У. Бр. 66/2006-0-1 од 4 јули 2007 година, се укина надоместокот кој Комисијата за хартии од вредност го пресметуваше како процент од секоја трансакција. Со новата Одлука за утврдување на содржината и висината на надоместоци (“Службен весник” на Република Македонија бр. 125/2007) од 3 октомври 2007, Комисијата за хартии од вредност повторно почна да пресметува надомест од 20% за реализираните берзански трансакции.

7. ПЕРСОНАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2007	2006
Бруто плати	12,117	11,209
Други трошоци за вработените	2,185	1,620
Трошоци на Одборот на директори и Извршните директори	6,084	6,643
Трошоци за службени патувања	1,214	981
	21,600	20,453

8. ДРУГИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2007	2006
Материјали	1,604	1,361
Трошоци за телефон и пошта	2,695	2,386
Трошоци за одржување и други услуги	2,377	1,890
Интелектуални услуги	594	1,049
Премии за осигурување	438	405
Членарини	358	342
Судски такси	87	20
Трошоци за годишна конференција	1,111	698
Трошоци за истражување и развој	129	-
Останато	1,168	569
	10,561	8,720

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007

9. НЕТО ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2007	2006
Приходи по основ на камати	11,356	6,054
Позитивни курсни разлики	38	126
Негативни курсни разлики	(3)	(6)
Трошоци по основ на камати	-	(1)
	<u>11,391</u>	<u>6,173</u>

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува според македонската даночна регулатива со примена на 12% даночна стапка на оданочивата добивка (2006: 15%).

Данокот за годината може да се усогласи со добивката според билансот на успех како што следи:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2007	2006
Добивка пред оданочување	<u>261,641</u>	<u>102,982</u>
Тековен даночен трошок според законска стапка за данок на добивка од 12% (2006: 15%)	31,397	15,447
Даночен ефект на добивката и трошоците кои се неодбитни во одредувањето на даночната добивка	<u>992</u>	<u>687</u>
Данок на добивка за годината	<u><u>32,389</u></u>	<u><u>16,134</u></u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007

11. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која е на располагање на обичните акционери, се подели со пондерираниот просечен број на обичните акции кои биле издадени во текот на годината.

Пресметката на пондерираниот просечен број на обични акции во текот на 31 декември 2007 и 2006 година е како што следи.

	Број на издадени акции	Денови од дата на издавање во однос на вкупни денови	Просечен пондериран број на обични акции
од 1 јануари 2006 до 31 декември 2006	<u>1,396</u>	<u>365/365</u>	<u>1,396</u>
Вкупно на 31 декември 2006			<u><u>1,396</u></u>
од 1 јануари 2007 до 18 септември 2007	1,396	261/365	998
од 19 септември 2007 до 31 декември 2007	<u>2,792</u>	<u>104/365</u>	<u>796</u>
Вкупно на 31 декември 2007			<u><u>1,794</u></u>

Заработувачката по акција е пресметана како што следува (нето добивка во илјади денари, основна заработувачка по акција во денари).

	Година што завршува на 31 декември	
	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Нето добивка за имателите на обични акции	229,252	86,848
Просечен пондериран број на обични акции	<u>1,794</u>	<u>1,396</u>
Основна заработувачка по акција (во денари)	<u><u>127,805</u></u>	<u><u>62,212</u></u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари				
	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно	Нематери. средства
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари 2007	-	12,698	-	12,698	6,719
Набавки	76,611	10,716	25	87,352	1,062
Отпис	-	(1,554)	-	(1,554)	(2,949)
Состојба на 31 декември 2007	<u>76,611</u>	<u>21,860</u>	<u>25</u>	<u>98,496</u>	<u>4,832</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари 2006	-	10,106	-	10,106	6,149
Трошок за годината	298	1,449	-	1,747	270
Отпис	-	(1,554)	-	(1,554)	(2,949)
Состојба на 31 декември 2007	<u>298</u>	<u>10,001</u>	<u>-</u>	<u>10,299</u>	<u>3,470</u>
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември 2007	<u>76,313</u>	<u>11,859</u>	<u>25</u>	<u>88,197</u>	<u>1,362</u>
- 31 декември 2006	<u>-</u>	<u>2,592</u>	<u>-</u>	<u>2,592</u>	<u>570</u>

Градежните објекти набавени во текот на 2007 година се однесуваат на новите деловни простории на Берзата. Градежниот објект е исплатен во целост во текот на 2007 година, со употреба на сопствени извори на средства. Берзата поседува имотна документација за сопственост врз овој објект.

Правото за употреба на лиценцата за софтвер за цели на тргување на Берзата, добиена како грант од Република Словенија важи се додека Берзата не побара превземање на изворниот код на софтверот согласно Договорот склучен со Љубљанска Берза, Република Словенија. До датумот на издавање на овие финансиски извештаи не е извршено превземање на изворниот код на софтверот од страна на Берзата.

На 31 декември 2007 година Берзата има целосно амортизирана опрема и нематеријални средства со набавна вредност од 10,902 илјади денари (2006: 13,992 илјади денари) од кои 7,613 илјади денари (2006: 8,966 илјади денари) се однесува на опрема и 3,289 илјади денари (2006: 5,026 илјади денари) се однесува на нематеријални средства.

На 31 декември 2007, Берзата нема недвижности и опрема дадени под хипотека.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември	
	2007	2006
Сметки во банки:		
- во денари	1,832	1,078
- во странска валута	196	79
Пари во благајна во денари	16	2
	<u>2,044</u>	<u>1,159</u>

14. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

Пласманите кај банки на 31 декември 2007 година во износ од 223,335 илјади денари (2006: 88,001 илјади денари) претставуваат депозити кои се чуваат кај домашни банки со доспевање помеѓу 1 и 3 месеци и променлива каматна стапка од 4.5 до 6.5 проценти годишно.

15. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

На 31 декември 2007 година, хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање изнесуваат 65,625 илјади денари (2006: 62,559 илјади денари) и се состојат од државни записи емитирани од страна на Владата на Република Македонија, купени преку локални банки. Горенаведените хартии од вредност доспеваат во февруари 2008 година и носат фиксна каматна стапка од 5.1 до 5.25 проценти годишно.

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	31 декември	
	2007	2006
Побарувања од купувачи	15,646	17,581
Намалено за исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања	(3,793)	(3,685)
	<u>11,853</u>	<u>13,896</u>

Најголемиот дел од побарувањата од купувачи во износ од 11,613 илјади денари се однесува на побарувањата по основ на провизии за тргување на берза кои потекнуваат од декември 2007 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (продолжение)

а. Резервирање за сомнителни и спорни побарувања

Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања од купувачи е прикажано подолу:

	Во илјади денари	
	31 декември	
	2007	2006
Состојба на 1 јануари	3,685	3,145
Трошок за годината	1,064	1,598
Наплати во текот на годината	(856)	(1,058)
Отпис	(100)	-
	<u>3,793</u>	<u>3,685</u>
Состојба за годината што завршува на 31 декември	<u>3,793</u>	<u>3,685</u>

Наплатите во текот на 2007 година во износ од 856 илјади денари, во целост се однесуваат на готовински наплати на сомнителни и спорни побарувања, кои биле резервирани во претходните години.

17. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември	
	2007	2006
Претплатени трошоци	317	550
Дадени аванси	40	9
	<u>357</u>	<u>559</u>

18. АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА

а) Уплатен капитал

На 31 декември 2007 година уплатениот капитал на Берзата се состои од 103,498 илјади денари (1,695,029 евра) поделени на 2,792 обични акции, со номинална вредност од 607.1 евра поединечно по акција во денарска противвредност, по курс одреден од Народна банка на Република Македонија на денот на трансакцијата.

Собранието на акционери на 10 мај 2007 година донесе Одлука за зголемување на Основната главнина на Берзата преку распоредување на 51,846 илјади денари од добивката остварена во 2006 година. Зголемувањето на Основната главнина е спроведено преку издавање на 1,396 обични акции од трета емисија на акции по пат на приватна понуда и одобрено од страна на Комисијата за хартии од вредност со решение бр. 08-1560/2 од 21 мај 2007 година. Соодветната промена на уплатениот капитал е регистрирана во Централниот Регистар на Република Македонија на 18 септември 2007 година со решение бр. 30120070011804.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007

18. АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА (продолжение)

а) Уплатен капитал (продолжение)

На 31 декември 2007 година, акционери на Берзата се 9 банки, 9 брокерски куќи и 2 физички лица. Учеството на секој акционер во акционерскиот капитал се движи во рамки од 0.21 до 9.96 проценти, како што е прикажано во табелата подолу:

Акционер	<u>% сопственост 2007</u>
Фершпед брокер АД, Скопје	9.96%
ТТК банка АД, Скопје	9.96%
Бро-дил АД, Скопје	7.74%
НЛБ Тутунска брокер АД, Скопје	6.09%
Комерцијална банка АД, Скопје	6.09%
Инвестброкер АД, Скопје	6.02%
Поштел-брокер АД, Скопје	6.02%
Стопанска банка АД, Скопје	6.02%
Силекс банка АД, Скопје	5.30%
Радобанк АД, Скопје во стечај	5.30%
Мак брокер АД, Скопје	5.30%
Инвестбанка АД, Скопје	5.30%
Охридска банка АД, Охрид	5.30%
Унибанка АД, Скопје	5.30%
Извозна и кредитна банка АД, Скопје	3.58%
Еуро брокер АД, Скопје	2.15%
Илирика инвестментс АД, Скопје	2.15%
Ѓорѓи Јованов	1.21%
Битола брокер АД, Битола	1.00%
Тихомир Мукастов	0.21%
	<hr/>
Вкупно	<u><u>100.00%</u></u>

Во текот на 2007 година врз основа на одлука донесена од Собранието на акционери, Берзата распредели дивиденда во вкупен износ од 13,960 илјади денари.

б) Задолжителни резерви

Задолжителните резерви се формираат по пат на зафаќање од добивката и може да се употребат за покривање на загубите. Во согласност со одредбите на член 485 од Законот за трговски друштва (“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2004) друштвата се обврзани да издвојуваат задолжителни резерви од остварената нето добивка како процент кој не може да биде помал од 15% од нето добивката се додека резервите на Берзата не достигнат или надминат износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина на Берзата.

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

На 31 декември 2007 година најголем дел од обврските кон добавувачи во вкупен износ од 4,005 илјади денари (2006: 3,265 илјади денари) се однесуваат на обврски спрема Комисијата за хартии од вредност во износ од 2,307 илјади денари (2006: 2,669 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2007

20. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември	
	2007	2006
Данок на додадена вредност	187	103
Обврски по основ на данок на добивка	20,911	11,777
Обврски кон членовите на Одборот на директори и извршните директори	4,201	4,200
Персонален данок	467	594
Обврски за придонеси од плати	-	-
Обврски спрема донатори на Студентска берза	145	59
Одложен приход од донација	290	-
Однапред наплатени приходи	1,368	431
	<u>27,569</u>	<u>17,164</u>

21. ДАНОЧЕН РИЗИК

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Берзата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година, од кои би можеле да произлезат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Берзата не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

22. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви за значајните валути користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута се како што следи:

	Во денари	
	31 декември	
	2007	2006
ЕУР	61.2016	61.1741